

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>НЕВРОЛОГИЈА СО НЕВРОФИЗИОЛОГИЈА</b>			
2.	Код	ДЛ-213			
3.	Студиска програма	<b>Тригодишни стручни студии за дипломирани логопеди</b>			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	<b>Катедра по неврологија</b>			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Втора/III	7.	Бр.на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Раководителот на катедрата Проф.д-р Дијана Никодијевиќ *наставата ја изведуваат сите членови на катедрата			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за запишување во втора година			
10.	Цел на предметната програма: Да се запознаат со клиничката слика, дијагностички и терапевтски можности на најчестите невролошки заболувања со посебен осврт на крвните садови, дегенеративните заболувања и тумори на мозок како и за повредите и функционалните нарушувања				
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <p>Теоретска настав (40 часа):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пристап кон болен со невролошко нарушување (анамнеза, физикален преглед, дијагностички процедури)</li> <li>• Невротрансмисија (неврофизиологија)</li> <li>• Електродијагностичка евалуација на периферен нервен систем</li> <li>• Болка</li> <li>• Главоболка</li> <li>• Дисфункција на церебрални лобуси (афазија, апраксија, агнозија, амнезија)</li> <li>• Епилепсија</li> <li>• Цереброваскуларни заболувања</li> <li>• Тумори на мозок</li> <li>• Дисфункција на кранијални нерви</li> <li>• Нарушувања на движење (тремор, дикинезија, М.Паркинсон, церебрални и спиноцеребрални нарушувања)</li> <li>• Мултипла склероза</li> <li>• Нарушувања и болести на рбетен мозок</li> <li>• Нарушувања и болести на периферен нервен систем и моторен неврон</li> <li>• Мускулни нарушувања и болести</li> </ul> <p>Практична настава (30 часа): Вежбање на пристап кон болниот со невролошко нарушување и демонстрација на методите на невролошката и неврофизиолошката дијагностика.</p>				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби				
13.	Вкупен расположив фонд на време	70			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	40 часа	
		15.2.	Вежби, Семинари	30 часа	

16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	/
		16.2.	Самостојни задачи	/
		16.3.	Домашно учење	/
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови	Континуирани проверки 2 Завршен испит	мин.-макс. 30-46 /
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена / усна)		мин.-макс. 7.5-12
	17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава	мин.-макс. 7.5-12 15-30
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) F
		од 60 до 68 бода		6 (шест) E
		од 69 до 76 бода		7 (седум) D
		од 77 до 84 бода		8 (осум) C
		од 85 до 92 бода		9 (девет) B
		од 93 до 100 бода		10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската настава и вежбите за да пристапи на континуирана проверка . Проверките на знаење се писмени и /или практични. Практичниот дел на испитот се состои во проверка на практичните знаења. Оценката на целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ги и континуираните проверки и практичниот дел на испитот. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираните проверки и практичниот испит, во спротивно, се јавува на комплетен завршен испит.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	/		
22.	Литература Авторизирани предавања од Катедрата.			
	22.1.	Задолжителна литература		